

**Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ –  
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

за годината завршена на 31 декември 2023  
со


**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

25

## СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР .....	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ .....	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА .....	6
ДЕЛОВЕН ФОНД .....	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ .....	8





## **PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

[www.rsm.mk](http://www.rsm.mk)

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

### **До Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје**

#### **Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје (Здружението) коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2023, како и билансот на приходи и расходи и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, изготвени на модифицирана готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на RSM мрежата и тргува како RSM. RSM е трговското име кое се користи од страна на членките на RSM мрежата. Секој член на мрежата RSM е независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата RSM самата не е посебно правно лице во нејдна јурисдикција.



**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Т+389 (0)2 3233 302

www.rsm.mk

стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.


**Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

Скопје, 29.11.2024


Овластен ревизор

Јаглика Јорданова Андријеска



Друштво за ревизија

PCM Македонија ДООЕЛ Скопје



**RSM**  
Друштво за ревизија PCM  
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на RSM мрежата и тргува како RSM. RSM е трговското име кое се користи од страна на членките на RSM мрежата. Секој член на мрежата RSM е независно друштво и/или работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата RSM самагата не е посебно правно лице во ниедна јурисдикција.



## БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на 31-дек	
		2023	2022
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи од донации	4	10,318	7,852
Камати и курсни разлики	4	0	20
Останати приходи	4	-	-
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>		<b>10,318</b>	<b>7,872</b>
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	4	1,656	883
<b>РАСХОДИ</b>			
Програмски расходи	5	6,990	7,099
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>		<b>6,990</b>	<b>7,099</b>
<b>Остварен вишок на приходи / (Непокриени расходи)</b>		<b>4,983</b>	<b>1,656</b>
Данок на непризнаени расходи			
<b>Остварен вишок на приходи по оданочување / (Непокриени расходи по оданочување)</b>		<b>4,983</b>	<b>1,656</b>

Скопје, 20.02.2024

  
Андреј Сених  
Извршен директор





## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на 31-дек	
		2023	2022
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b><u>Долгорочни средства</u></b>		<b>427</b>	<b>523</b>
Материјални средства	6	427	523
Нематеријални средства	6.1	-	-
<b><u>Тековни средства</u></b>		<b>5,150</b>	<b>2,161</b>
Побарувања од купувачи	7	-	-
Останати побарувања	8	1	13
Парични средства	9	5,150	2,148
<b><u>АВР</u></b>	10	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>5,593</b>	<b>2,699</b>
<b>ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b><u>Фондови и резерви</u></b>		<b>427</b>	<b>523</b>
Деловен фонд		427	523
<b><u>Тековни обврски</u></b>		<b>176</b>	<b>520</b>
Обврски спрема добавувачи	11	78	227
Останати обврски	12	98	293
<b><u>ПВР</u></b>	13	<b>4,989</b>	<b>1,656</b>
<b>ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>		<b>5,593</b>	<b>2,699</b>

Скопје, 20.02.2024

  
 \_\_\_\_\_  
 Андреј Сених  
 Извршен директор





## ДЕЛОВЕН ФОНД

<b>Преглед на движењето на деловниот фонд, ревалоризационите резерви и акумулираните вишоци на приходи</b>			
<i>(во илјади денари)</i>	Деловен фонд	Акумули- рани вишоци на приходи	Вкупно
<b>2022</b>			
<b>Состојба на 01.01.</b>	<b>330</b>	<b>1,033</b>	<b>1,363</b>
Приходи во годината		7,872	7,872
Расходи во годината		(6,962)	(6,962)
Зголемување на материјални средства/ (капитални расходи)	376	(137)	239
Амортизација	(183)		(183)
<b>Состојба на 31.12.</b>	<b>523</b>	<b>1,806</b>	<b>2,329</b>
<b>2023</b>			
<b>Состојба на 01.01.</b>	<b>523</b>	<b>1,806</b>	<b>2,329</b>
Приходи во годината		10,318	10,318
Расходи во годината		(6,990)	(6,990)
Зголемување на материјални средства/ (капитални расходи)	(0)	-	(0)
Амортизација	(96)		(96)
Корекција		(150)	(150)
<b>Состојба на 31.12.</b>	<b>427</b>	<b>4,984</b>	<b>5,411</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 1. Општо за Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

#### Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори

ЕМБС	6291035
Целосен назив на правното лице	Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје
Седиште	ВАСКО КАРАЈАНОВ бр.2/4, Скопје
Датум на основање	05.10.2013
Единствен даночен број	4080013541173
Приоритетна дејност	94.99 – Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ е здружение на заедницата на луѓето што живеат со ХИВ во Северна Македонија коешто обезбедува поддршка за луѓето со ХИВ и се грижи за подобрување на квалитетот на нивниот живот.

#### Визија

Општество во кое луѓето што живеат со ХИВ, како и сите други луѓе без разлика на здравствениот статус, се ослободени од стегите на стигмата и дискриминацијата и ги уживаат достигнувањата на науката за унапредување на своето здравје.

#### Мисија

Ги поддржуваме луѓето што живеат со ХИВ во остварувањето на нивните права.

#### Според Статут органи на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се:

1. Собрание, највисок орган за ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, составено од сите полноправни членови
2. Претседател на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ е Александар Темелковски, има мандат од 2 години со право на повторен избор,
3. Управен одбор, извршен орган составен од 3 до 5 члена,
4. Надзорен одбор, внатрешен надзорен орган.

Со цел поголема ефикасност во работата ЗАЕДНО ПОСИЛНИ има своја Извршна канцеларија, со која раководи извршен директор. Членови на извршната канцеларија во текот на 2023 година се:

- Андреј Сених е извршен директор. Тој е долгогодишен застапник за човековите права на луѓето кои живеат со ХИВ, пристапот до лекови во Северна Македонија и здравствените права на пациентите.
- Анета Манева е програмски координатор. Таа има огромно искуство со имплементација на проекти за Здружението, спонзорирани од Министерството за здравство, Делегацијата на Европската Унија во Скопје, Северна Македонија и Цивика Мобилитас.



- Бојан Павловски е координатор за финансии и администрација. Тој е задолжен за управување со буџетот, финансирање и администрација. Има повеќегодишно искуство во финансирање во повеќе правни субјекти.
- Атанас Аврамов е асистент за застапување. Тој ги извршува задачите за застапување на Заедно посилни и е задолжен за обезбедување правна поддршка за луѓето кои живеат со ХИВ.
- Давид Златевски е асистент за комуникации. Тој е задолжен за односи со јавноста и управување со профилите на Здружението на социјалните мрежи.

**Специфични цели:**

**Цели:**

- Зајакнување на луѓето што живеат со ХИВ за да можат да се справуваат со предизвиците што ги носат здравствените и социјалните аспекти на ХИВ – инфекцијата;
- Искоренување на стигмата и дискриминацијата кон луѓето што живеат со ХИВ и оние што на друг начин се засегнати од ХИВ во сите сегменти на општественото живеење;
- Обезбедување самопомош, меѓусебна поддршка, солидарност, грижа и надворешна поддршка за луѓето што живеат со ХИВ и нивните блиски;
- Обезбедување квалитетен и достоинствен живот за луѓето што живеат со ХИВ;
- Обезбедување поголемо учество на луѓето со ХИВ во решавањето на сите прашања што ги засегаат, во согласност со Денверските принципи од 1983 година, меѓународно признаениот принцип С1РА од 1994 година, како и во согласност со целокупната светска традиција за активизмот на луѓето со ХИВ и СИДА во борбата за човекови права, за изнаоѓање и усовршување на терапиите и лекувањето и за универзален пристап до нив;
- Подобрување на квалитетот и достапноста на расположливите здравствени услуги и сервиси за ЛЖХИВ;
- Обезбедување навремен и континуиран пристап до современа и квалитетна антиретровирусна терапија и сеопфатно лекување и здравствена нега за ЛЖХИВ, во согласност со најсовремените достигнувања на науката;
- Унапредување и заштита на граѓанските, здравствените, сексуалните и репродуктивните права, како и останатите човекови права на луѓето што живеат со ХИВ во сите сегменти на општественото живеење.



## 2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје се изготвени во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководство на непрофитни организации ("Службен весник на РСМ" бр. 24/03, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РСМ 42/03, 08/09, 12/09 и 175/11), како и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на Законот за непрофитни организации.

Финансиските извештаи се изготвени според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека финансиските извештаи се изготвени на готовинска основа, каде што приходите се признаваат кога се наплатени, а расходите кога се платени, со дозволено пречекорување од 30 дена по завршување на извештајниот период.

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, односно Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје нема намера и нема причини да ги прекине активностите во блиска иднина.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.



### 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики на Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје доследно се применуваат од година во година.

#### 3.1 Политика на признавање на приходите и расходите

Признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководство за непрофитни организации, односно според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи приходите да се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Ставките на залихите на материјали се признаваат во расходи по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува куповната цена, зголемена за увозните царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка, намалени за дисконти и за работи.

#### 3.2 Долгорочни средства

Долгорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар којшто се отпишува еднократно независно од корисниот век на употреба.

##### *Амортизација*

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани во Правилникот за сметководство на непрофитни организации сè додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Кога ќе



се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.

Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на министерот за финансии во Правилникот за сметководство на непрофитни организации. Во прилог се дадени годишните стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки:

Опрема	14% до 25%
Компјутери	20%
Мебел	10% до 20%

Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.

#### *Ревалоризација*

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства се врши согласно член 15 од Законот за сметководство за непрофитни организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризацијата се врши во следниве случаи:

- при повлекување од употреба и отуѓување, или
- поради повторно вреднување со пораст на цените на производителите на индустриски производи.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста).

Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства се усогласуваат во согласност со извршената проценка до крајот на месецот кога средствата се повлекуваат од употреба, односно се отуѓуваат.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на пресметковниот



период, а за долгорочните средства кои се набавени во текот на пресметковниот период нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) до крајот на пресметковниот период.

Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

### **3.3 Побарувања и обврски**

Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

### **3.4 Парични средства**

Паричните средства се состојат од парични средства во денарска благајна, парични средства на сметка во деловна банка и парични средства на девизна сметка во деловна банка. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

### **3.5 Износи искажани во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажани во денари според официјалниот курс на НБРСМ на денот на трансакцијата.

Странските средства и обврски во билансот на состојба се искнижени во денари според официјалниот курс на денот на составување на билансот на состојба.

Билансот на успех ги вклучува нето странските курсни добивки и загуби кои се резултат на конверзијата на износите во странска валута во периодот кога се појавиле.



**Белешка 4**

(во илјади денари)

	2023	2022
<b>Приходи</b>	<b>11,974</b>	<b>8,755</b>
<b>ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ</b>	<b>10,318</b>	<b>7,852</b>
Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации	10,318	7,852
<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Приходи од позитивни курсни разлики	0	20
<b>ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Други приходи	-	-
<b>ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА</b>	<b>1,656</b>	<b>883</b>
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	1,656	883

Донациите се основен извор на приходи со кои се остваруваат целите на здружението.

Донаторите со кои се склучени договори и износи на префрлени средства во годината може да се видат во долната табела.

(во илјади денари)

<b>Приходи по донатори</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
European Commission	6,279	3,439
Association Regional Population Network to Fight HIV and Tuberculosis - I	2,118	1,312
МЦМС - Цивика Мобилитас	-	1,195
Alliance for Public Health	-	709
Министерство за здравство	650	789
Deutsche AIDS-Hilfe e.v.	-	123
Stichting Digital Freedom Fund	811	-
<b>ВКУПНО ДОНАЦИИ</b>	<b>10,318</b>	<b>7,852</b>



**Белешка 5**

(во илјади денари)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Расходи</b>	<b>6,990</b>	<b>7,099</b>
<b>МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>1,397</b>	<b>2,077</b>
Потрошени материјали	110	123
Потрошена енергија	103	96
Други услуги	725	1,039
Превозни - транспортни услуги	104	214
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	47	105
Наемнини и комунални услуги	308	403
Други материјални расходи	-	97
<b>ДРУГИ РАСХОДИ</b>	<b>1,918</b>	<b>2,027</b>
Провизија за платен промет	62	61
Дневници за службени патувања и патни трошоци	89	-
Негативни курсни разлики	22	29
Интелектуални и други услуги	1,728	1,937
<b>ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Пренесени средства на други субјекти	-	-
<b>КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	<b>-</b>	<b>137</b>
Средства за опрема	-	137
<b>ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ</b>	<b>163</b>	<b>98</b>
Донации и помошти на физички лица	163	98
<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ</b>	<b>3,512</b>	<b>2,760</b>
Вкалкулирани плати	3,512	2,760



## Белешка 6

(во илјади денари)

### Материјални средства

<b>2022</b>	Опрема	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>		
Состојба на 1.1.	761	761
Набавки во текот на годината	376	376
Отуѓување/расходување	-	-
Состојба на 31.12.	<b>1,137</b>	<b>1,137</b>
<b>Исправка на вредноста</b>		
Состојба на 1.1.	(431)	(431)
Амортизација за тековна година	(183)	(183)
Отуѓување/расходување	-	-
Состојба на 31.12.	<b>(614)</b>	<b>(614)</b>
<b>Сегашна вредност 31.12.</b>	<b>523</b>	<b>523</b>

<b>2023</b>	Опрема	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>		
Состојба на 1.1.	1,137	1,137
Набавки во текот на годината	(0)	(0)
Отуѓување/расходување	-	-
Состојба на 31.12.	<b>1,137</b>	<b>1,137</b>
<b>Исправка на вредноста</b>		
Состојба на 1.1.	(614)	(614)
Амортизација за тековна година	(96)	(96)
Отуѓување/расходување	-	-
Состојба на 31.12.	<b>(710)</b>	<b>(710)</b>
<b>Сегашна вредност 31.12.</b>	<b>427</b>	<b>427</b>

### Белешка 6.1

(во илјади денари)

Нематеријални средства	2023	2022
<b>Набавна вредност</b>		
Состојба на 01.01.	-	-
Набавки во текот на годината	-	-
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	-	-
<b>Исправка на вредноста</b>		
Состојба на 01.01.	-	-
Амортизација за тековна година	-	-
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	-	-
<b>Сегашна вредност 31.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



### Белешка 7

	(во илјади денари)	
	2023	2022
<b>Побарувања од купувачи</b>	-	-

### Белешка 8

	(во илјади денари)	
	2023	2022
<b>Останати побарувања</b>	1	13
<b><u>ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</u></b>	-	12
Други краткорочни побарувања	-	12
<b><u>ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ</u></b>	1	1
Побарувања за платен данок и придонеси од добивката	1	1

### Белешка 9

	(во илјади денари)	
	2023	2022
<b>Парични средства</b>	5,150	2,148
Жиро сметка	1,203	2,148
Девизна сметка	3,946	-

### Белешка 10

	(во илјади денари)	
	2023	2022
<b>АВР</b>	15	15
Однапред платени трошоци	15	15

### Белешка 11

	(во илјади денари)	
	2023	2022
<b>Обврски кон добавувачите</b>	78	227
Добавувачи	78	227



**Белешка 12**

(во илјади денари)

	2023	2022
<b>Останати обврски</b>	<b>98</b>	<b>293</b>
<b><u>ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ОБВРСКИ</u></b>	<b>10</b>	<b>29</b>
Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	10	29
<b><u>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</u></b>	<b>88</b>	<b>264</b>
Други краткорочни финансиски обврски	88	264
<b><u>ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Други краткорочни обврски	-	-

**Белешка 13**

(во илјади денари)

	2023	2022
<b>ПВР</b>	<b>4,989</b>	<b>1,656</b>
Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	4,989	1,656